

# **С О О П Ш Т Е Н И Е**

ЗА ЗАВЕРКА НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР И ЗАПИШУВАЊЕ  
НА **ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР** ВО УЧЕБНАТА  
**2020/2021** година ЗА СИТЕ СТУДЕНТИ НА **ВТОР ЦИКЛУС**  
СТУДИИ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО  
СКОПЈЕ

---

Заверката, односно запишувањето на зимскиот семестар во учебната 2020/2021 година, за сите студенти на втор циклус студии ќе се врши

**од 25.09.2020 година (петок)**

**до 02.10.2020 година (петок)**

## **И ТОА ВО ТЕРМИНИТЕ:**

- Студенти на II циклус и III циклус студии  
**01.10.2020 година (четврток) и 02.10.2020 година (петок)**

### **Потребни документи за заверка на семестар:**

- Индекс со запишани предмети од тековниот семестар за кои студентите добиле потписи;
- Формулар за заверка на семестар;

### **Потребни документи за запишување на нареден семестар:**

- Пријавен лист за запишување на семестар ;
- Уплатница со уплатена партиципација за студирање во износ од 500,00 Евра (во денарска противредност);
- Студентите при уписот на наредниот семестар, задолжително доставуваат пријава за изборни предмети во четири примерока (една за студентски прашања заедно со уписот, една за продеканот за наука, една за раководителот на студиската програма и една за кандидатот);
- Студентите кој запишуваат последен семестар, доставуваат изјава за избраниот потенцијален ментор. Изјавите се доставуваат во четири примерока (една за студентски прашања заедно со уписот, една за

**продеканот за наука, една за раководителот на студиската програма и една за кандидатот);**

Надоместокот студентите го плаќаат со цел на дознака: партиципација за студирање на втор циклус студии на ФЗНХ (се пишува и семестарот за кој се врши уплатата), на жиро сметка на Факултетот за земјоделски науки и храна – Скопје **1600104545 788 10**, Банка на примачот: НБРМ со трезорска сметка **100000000063095**, повикување на број **723012**, програма **41**, начин **1**.

Партиципацијата која ја уплаќаат други лица или фирми, во Цел на дознаката потребно е да наведат за кое лице ја вршат уплатата.

**\*Поднесувањето документи за запишување на семестарот ќе биде спроведено со СТРОГО ПОЧИТУВАЊЕ на сите предвидени протоколи и здравствени препораки од Министерството за здравство и Министерството за образование и наука за заштита од коронавирусот COVID 19.**

<http://www.fznh.ukim.edu.mk/images/stories/oglasnatabla/protokolcovi dispiti.jpg>

*ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ ВО СОСТАВ НА УКИМ*